



ДНЕВЕН РЕД
„Шанса за Скопје: Во каков град сакаме да живееме“

21 март (четврток), 14:00-19:00 часот, Хотел „Холидеј Ин“, Скопје

13:30-14:00	Регистрација
14:00-14:15	Воведни излагања <ul style="list-style-type: none">• Претставување на иницијативата „Здравје пред профит“ - <i>Искра Ј. Михајловска, Граѓанска иницијатива „Здравје пред профит“</i>• Претставување на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ – <i>Дејан Андонов, Институт за комуникациски студии</i>• Важноста на граѓанските иницијативи за поубав град - <i>Јана Белчева Андреевска, Граѓанска иницијатива „Здравје пред профит“</i>
Панел 1: Алтернативни практики за финансирање на општините <i>Модератор: Васко Попетрески</i>	
14:15-15:30	<ul style="list-style-type: none">• Финансиски анализи поврзани со буџетот на општините во Скопје - <i>Беким Имери, Светска банка</i>• Промени во системот на финансирање на општините - <i>Аце Коцевски, градоначалник на Општина Велес</i>• Анализа во 16 земји кои ги покрива НАЛАС и нивните извори на финансирање на општините - <i>Боран Иваноски, НАЛАС</i>• Што може да подобриме од искуствата кои ги имаме и како да ја раскинеме спрегата на политичката моќ и бизнис интересите - <i>Билјана Ивановска, Државна комисија за спречување на корупција</i>• Визија наместо ревизија: паралела на Виена и Скопје – <i>Ида Протугер, Граѓанска иницијатива „Здравје пред профит“ (видео презентација)</i>
15:30-15:45	Кафе пауза
Панел 2: Планот како алатка за квалитетен живот <i>Модератор: Сања Раѓеновиќ Јовановиќ</i>	
15:45-17:15	<ul style="list-style-type: none">• Враќање во иднината, справување со минатото и шанса за сегашноста. Каде сме и што можеме! - <i>Дивна Пенчиќ, Архитектонски факултет – Скопје</i>• Планирање базирано на податоци и на дијалог со граѓаните - <i>Љубо Георгиев, Визија за Софија</i>• Моменталните професионални предизвици во планирање на градот - <i>Стефан Лазаревски, Тајфа Архитекти</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Милано 2030 како потребна анализа - <i>Александар Петров, архитект во Милано, Италија (видео презентација)</i>
17:15-17:30	Кафе пауза
Панел 3: Феноменологија на градски простор	
<i>Модератор: Ана Арсеновска - Зафирова</i>	
17:30 – 19:00	<ul style="list-style-type: none"> • Мемориски пејзажи на градот - <i>Мери Батакоја, Архитектонски Факултет – Скопје</i> • Урбаното зеленило како фактор на квалитетот на живот - <i>Кирил Сотировски, декан на Шумарски факултет</i> • Граѓаните и нивното здравје како приоритет во планирањето на градот - <i>др. Светлана Карбевска, психотерапевт</i> • Тирана 2030: Нова урбана екологија - <i>Мила Димитровска, архитект во Токио, Јапонија (видео презентација)</i>
19:00-19:30	Коктел